

Новиот оператор нуди разговори во националниот и во меѓународниот сообраќај и кон мобилните мрежи, но засега нема да понуди локални разговори поради фактот дека тоа корисниците би ги чинело поскапо за 50 проценти од понудата на Македонски телекомуникации.

По многу најави, Интернет провајдерот "Он.нет" деновиве и официјално стана фиксен оператор и засега единствен конкурент на Македонски телекомуникации. Со овој чекор на компанијата, граѓаните конечно имаат избор и новиот фиксен оператор им овозможува поевтини меѓуградски, меѓународни и разговори кон мобилните мрежи. Локалните разговори, односно повиците кон фиксните броеви, во Скопје засега се достапни.

Според главниот извршен директор на "Он.нет", Предраг Чемериќиќ, локалните разговори преку нив би чинеле многу повеќе од цената на чинење на разговорите на Македонски телекомуникации. Поточно, минута разговор со "Он.нет" би чинела 1,5 денар, што е за 50 отсто повеќе од МТ.

Моментно "Он.нет" нуди четири различни услуги. Едната можност е да се задржи постојниот број на МТ, а при секое вртење на меѓуградски разговор, во странство или кон мобилен оператор прво да се бира нивниот префикс 1010. На крајот на месецот "Он.нет" ќе доставува сметка со износот на разговорот. Втората варијанта е да не се врти префиксот, туку секој повик кој почнува на 0 да биде тарифиран од "Он.нет", а претплатата да се плаќа на МТ. Со третата можност од "Он.нет" даваат нов телефонски број, а четвртата алтернатива е доколку дома или на работа корисникот има Интернет да добие адаптер, исто така, со сопствен број. Раководството на "Он.нет" очекува најдоцна до

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТОРОТ "ОН.НЕТ" КОНЕЧНО СТАНА НОВ ФИКСЕН ОПЕРАТОР



ПОЕВТИНУВАЊЕТО ЗАСЕГА ЌЕ СЕ ПОЧУВСТВУВА САМО КАЈ МЕЃУНАРОДНИТЕ РАЗГОВОРИ

крајот на оваа седмица МТ да ги објави новите цени за интерконекција, кои се за три пати пониски од претходните. Дурито откако цените ќе станат правосилни "Он.нет" ќе почне со склучување комерцијални договори со граѓани и со фирми.

До ваквиот расплет на настаните дојде со стапувањето во сила на измените на Референтната понуда за интерконекција од 19 овој месец, а со кои се врши намалување на цените за интерконекција за повеќе од три пати, се отстрануваат пречките и се создаваат реални услови за влез на нови фиксни оператори на телекомуникацискиот пазар. Поради тоа, сега зголемувањето на конкуренцијата во фиксната телефонија ќе доведе до намалување на цените на услугите на фиксните оператори, подобрување на квалитетот и разновидноста на услугите и што е најважно ќе се урне монополот на АД Македонски телекомуникации, а ќе настане и либерализација на пазарот на фиксната те-

лефонија. Меѓу другото, во минатото за Македонија ова беше една од најсериозните забелешки на Европската комисија, соопшти Министерството за транспорт и врски. Покрај фиксната телефонија, директорот Чемериќиќ не ја исклучува и можноста "Он.нет" до крајот на годинава да дава услуги и во мобилната телефонија, но не преку градење сопствена мрежа, туку преку изнајмување од друг оператор, што му го овозможува Законот за електронски комуникации.

Тој не верува дека Владата некогаш го фаворизира, но се прашува како компаниите кои се заинтересирани за влез на пазарот ќе можат да достават понуди кога интерконекциските цени не се официјализирани.

"А токму цените кои заинтересираните компании за трет мобилен оператор ќе ги понудат кон крајните корисници се главниот параметар при изборот, бидејќи носи 50 проценти од вкупните бодови", нагласи Чемериќиќ.

ПОЕВТИНО "АЛО" ЗАСЕГА САМО КОН СТРАНСТВО